



ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Предлагач: Градоначалник на општина Центар Жупа

**ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА**

Центар Жупа, декември 2020 година

Врз основа на член 21-б од Законот за Буџети („Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15, член 36 став (1) точка (2) од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 29 од Статутот на Општина Центар Жупа бр.16/20, Советот на Општина Центар Жупа на 17 - та редовна седницата одржана на 29.12.2020 година донесе:

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Вовед

Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони активности предвидени во Планот на Програми за развој за периодот 2021 - 2023 и насоките на општината за преземање на активности од развоен карактер, согласно Стратегијата за рурален развој на општина Центар Жупа и согласно буџетските средства, во наредниот тригодишен период 2020-2023 година, општина Центар Жупа ќе се фокусира на следните предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат преку соодветни Програми.

Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за задоволување на потребите и услугите на граѓаните, подобрување на квалитетот на живот и заштита на животната средина.

Тригодишниот Планот на програми за развој за 2021 - 2023 година ќе се состои од капитални инвестиции во областите: изградба на објекти за водоснабдување, пречисителни станици, канализација, за реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици, изработка на урбанистички планови и други мерки и активности согласно потребите.

Планот на програмите за развој на општина Центар Жупа е за период од 2021 - 2023 година содржи временска рамка за реализација на капиталните инвестиции, финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над примена на планот.

За еден дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка документација, која треба да се комплетира во се според новите закони и подзаконски акти и нормативи.

Капиталните инвестиции се по следните области:

1. Изградба на објекти
2. Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици
3. Водоснабдување
4. Канализација
5. Изработка на урбанистички планови и др.
6. Јавни дејности

1. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба и реконструкција на објекти планирани се следните активности

1. Реконструкција на селски дом во населено место Житинени.

Изработен е основен проект за реконструкција на објект, од страна на општината, согласно тоа е поднесена апликација во југозападен плански регион. Финансиските средства за инвестицијата ќе се обезбедат од југозападниот плански регион, преку бирото за регионален развој и сопствено учество од буџетот на општината. Градежните работи опфаќаат: фасадирање и дизајнирање на надворешниот дел на зградата и целосна внатрешна реконструкција на просториите.

Финансиската конструкција на основниот проект за реконструкција изнесува 2,500,000,00 МКД денари

Временска рамка 2021 - 2023 година

2. Изработка на основен проект за Реконструкција на селски дом во населено место Голем Папрадник.

За таа цел ќе се изработи основен проект за реконструкција на објект, од страна на општината, согласно тоа ќе се поднесе апликација за обедување на финансиски средства за реализација на проектот Основниот проект ќе ги опфати: фасадирање и дизајнирање на надворешниот дел на зградата и целосна внатрешна реконструкција на просториите.

Временска рамка 2021 - 2023 година

3. Изградба на училишен спортски терен

Со заштеди на финансиски средства во буџетот на општината ќе се адаптира и изгради училишен спортски терен за потребите на учениците, во подрачното основно училиште Мустафа Кемал Ататурк, село Броштица Центар Жупа

Временска рамка 2021 - 2023 година

4. Изградба на модерен спортски терен за фудбал

Со заштеди на финансиски средства во буџетот на општината ќе се изгради училишен спортски терен за младинскиот фудбалски тим на СОУ „АТА“ во месноста Житинска река Центар Жупа

Временска рамка 2021 - 2023 година

2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици планирано е следното:

1. Изградба и Реконструкција на локален пат, Центар Жупа – село Мал Папрадник во должина од 4 км. Согласно Одлуката за определување на приоритети за изградба на локални патишта за реализација во 2021 година, а во врска со одлука за алоцирање на средства од договор за заем за „Проект за поврзување на локални патишта“. Општина Центар Жупа изработи техничка документација под - проект за финансирање на основен проект за инфраструктурни објекти – за реконструкција и рехабилитација на локален пат до село Мал Папрадник, улици и нивни краци, во општина Центар Жупа во должина од 4 км. Финансиските средства на инвестицијата се обезбедени од Министерството за транспорт и врски Проект за поврзување на локални патишта“, во вредност од 450.000,00 евра

Временска рамка за реализација - 2021 година.

2. Изградба и реконструкција на локален пат во населено место Бајрамовци, во должина од 1.3 км. Изработен е основн проект за изградба и реконструкција на локалниот пат, од страна на општината, согласно тоа ќе се поднесе апликација за обезбедување на финансиските средства за инвестицијата, преку југозападниот плански регион, Министерството за транспорт и врски Проект за поврзување на локални патишта“, во висина 150.000,00 евра и сопствено учество од буџетот на општината.

Временска рамка за реализација - 2021.

3. Изградба и реконструкција на селски улици во населено место Коџаџик, во должина од 2 км. финансиски средства на инвестицијата се обезбедени од Министерството за транспорт и врски „Проект за поврзување на локални патишта“, преку југозападниот плански регион во висина од 160.000,00 евра и сопствено учество од буџетот на општината.

Временска рамка за реализација 2021 - 2022 година.

4. Изградба и реконструкција на селски улици во населено место Оцовци, во должина од 1 км. финансиски средства за реализација на овој проект ќе се обезбедат, од државни и меѓународни фондови, ИПА - програмите југозападен плански регион, министерства и др.

Временска рамка за реализација 2021 - 2023 година.

5. Изградба и реконструкција на главна селска улица во населено место Праленик, во должина од 200 метри. Финансиските средства за инвестицијата ќе се обезбедат од сопствено учество од буџетот на општината.

Временска рамка за реализација 2021 - 2023 година

6. Изградба на пешачка патека – тротоар Центар Жупа – Баланци – Пашини кории, проектот ќе опфаќа изградба на тротоар за пешаци, партерно уредување и поставување на јавно осветлување по патеката. Финансиските средства за реализација на овој проект ќе се обезбедат, од државни и меѓународни фондови, ИПА – програмите, југозападен плански регион, министерства и др.

7. Поставување на бекатон – плочи по селски улици во неколку селски населби од општина Центар Жупа. На простор околу 3000 квадратни метри. Средствата во износ од 600.000,00 денари ќе се обезбедат од буџетот на општината. Овие активности ќе се реализираат во 2021 - 2023 година.

8. Префрлените средства од Агенцијата за државни патишта во висина од 1.200.000 денари ќе се користат за зимско одржување, тековно одржување и рехабилитација на локалните патишта и улици. Овие активности ќе се реализираат во текот на 2021 -2022 година.

Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата, а во функција на подобрување на условите за живеење на населението и транспорт на стока и патници.

3. Во рамките на капиталните инвестиции за реконструкција и изградба на системи за водоснабдување планирано е следното:

1. Реализација на основен проект за Реконструкција и санација на мерно регулациона опрема за водоснабдителен систем за општина Центар Жупа и замена на нови водомери со нови Фаза 1. Финансиските средства се обезбедени согласно одлуката на Владата на Република Македонија за распределбата на средства, согласно договорот за заем помеѓу Владата на Република Македонија и Европската инвестициона банка по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води “ на општина Центра Жупа во износ од 288.541.00 €.

Целта на овие активности е да се подобри капацитетот и и услугите на ЈКП КАЛЕ и квалитетот на водата за пиење во општина Центар Жупа.

Временски период за реализација 2021 - 2022 година.

2. Реализација на проект за изградба на резервоар за вода во село Брошница со капацитет 30 м3 вода, финансиските средства ќе се обезбедат од буџетот на општината.

Временска рамка за реализација 2021 - 2022

4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална канализација планирано е следното:

1. Изработка на техничка документација и реализација на проект за изградба на прочистителна станица во општина Центар Жупа. Финансиските средства за изработување на техничката документација и реализација на основниот проект за прочистителна станица се обезбедени од страна на општина Центар Жупа во соработка со Владата на Република Северна Македонија, југозападниот плански регион., министерства, агенции ИПА фондови. Временската рамка на изведување 2021 – 2022 година.

2. Изградба на фекална канализација во населено место Мал Папрадник, во должина од 2 км, со опфат на 100 куќи. Средствата ќе се обезбедат од буџетот на општината. Временска рамка за реализација 2021- 2023 година

Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди животната средина, природата и подобрување на екосистемите во предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на инвестициите, така и во целата општина индиректно. Овие активности преку правилното управување со фекалните води ќе води кон создавање на предуслови за подобрување на квалитетот на животот на населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата за заштита на животната средина.

5. Во рамките на капиталните инвестиции за изработка на урбанистичка планска документација

1. Изработка на урбанистичка планска документација за населно место во село на

површина од 200 хектари во општина Центра Жупа. Средствата за изработка на урбанистичка планаска документација за 200 хектари во општина Центар Жупа ќе бидат обезбедени од југозападниот регион во висина од 500.000,00 денари.

Временски период за имплементација 2022 - 2023 година.

2. Изработка на урбанистички план за рурална развојна зона во место викано Пашини кори. Проектот опфаќа изработка на урбанистички план за вон населено место со кој се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на комплекси и градби според законот за просторно и урбанистичко планирање. Овој урбанистички план е многу значаен за локалниот економски развој во општинава со можност за изградба на рурална развојна зона на таа локација. Финансиските средства се обезбедени од страна на УНДП во вредност до 30.000 долари.

Временска рамка 2021-2022 година

Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди просторот за живеење на населението, ќе се намалаат диво и бесправно изградените објекти, а со тоа и нарушувањето на просторот со дивото градење на објекти во населените места во општината. Населените места ќе добијат урбан лик.

6. Во рамките на јавните дејности планирани се следните активности:

1. Во делот на јавните дејности односно социјалната заштита ќе се реализира проект за развој на социјални услуги под наслов **„Давање помош на стари лица и лица со посебни потреби“**. Со оглед на тоа дека во општинава живеат голем број на стари лица кои имаат потреба од помош со ангажирањето на негуватели кои ќе имаат одреден број на работни часови во текот на денот за посета на овие лица и помош при нивните секојдневни обврски. Овој проект ќе се спроведува една година со финансиски средства обезбедени од страна на Министерството за труд и социјална политика но со напори и за понатамошна одржливост. Финансиските средства се обезбедени од страна на Министерство за труд и социјална политика.

Временска рамка 2021 - 2023 година. -

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе биде под контрола на надлежниот орган на Општината Центар Жупа.

Динамика на изведување на активностите ќе биде согласно динамиката на обезбедувањето на потребните финансиски средства како од Буџетот на општината така и од соодветните министерства на Република Македонија, државни фондови, ИПА програми, Бирото за регионален развој и Југозападниот плански регион и донации.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна ревизија, согласно степенот на реализација на поделните инвестициони активности.

Бр.16-430/6
29.12.2020

Совет на општина Центар Жупа
Претседател
М-р Фехми Скендер

